



Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



Влада на Република
Македонија
Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

Бр. 05-58/1


03 06 2019 год.

Аминта трети бр.2,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел: (02) 3134 477
Факс: (02) 3230 429
Е-пошта: info@mzsv.gov.mk
Сајт: www.mzsv.gov.mk

Врз основа на член 26 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17 и 83/18), и одредбите од Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки “Службен весник на Република Македонија бр.84/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО





Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство




Ред. Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка /Рамковна спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот / рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапката	Забелешки:
1	2	3	4	5	6	7
ДЕЛ I ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА СТОКИ						
1.	Набавка на канцелариски материјали, хартија и тонери за подрачните единици		јануари	4.300.000,00	Отворена постапка	
2.	Хемикалии, реагенси, растворувачи, аналитички стандарди, референтни стандардни материјали, потрошен материјал, опрема и боци со гасови и резервни делови за инструменти за тековните анализи согласно мониториинг програмите, за потребите на акредитација на методите и воведување на нови методи за тековните анализи за потребите на Државна Фитосанитарна		јануари	4.062.641,00	Отворена постапка	Буџет на МЗШВ 2019 програма 5, потпрограма 53, ставка 423 Денари 720.000,00 Програма 5, потпрограма 51, ставка 464, сметка 637, Денари 3.342.641,00




Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство




	Лабораторија					
3.	Набавка на информатичка опрема		февруари	500.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
4.	Набавка на системски софтвер		март	1.200.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
5.	Набавка на возила за подрачните единици на МЗШВ		април	32.000.000,00	Отворена постапка	За 2019 година предвидени се 2.000.000 ден а за период од 5 + 1 година вкупната набавка изнесува 32.000.000
6.	Репрезентативен материјал наменет за делегации		мај	300.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
7.	Набавка на софистицирана опрема за аналитички и дијагностички методи и стандардни материјали за потребите на Државната фитосанитарна		јули	2.700.000,00	Отворена постапка	





Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



	лабораторија					
8.	Набавка на средства за хигиена		јули	200.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
9.	Униформи за вработените лица во шумско полициските станици		септември	13.300.000,00	Отворена постапка	
10.	Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) за потребите на ПЕ при МЗШВ и за потребите на шумско полициски станици		септември	1.250.000,00	Отворена постапка	
11.	Дигитални сертификати		ноември	300.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
12.	Набавка на горива за моторни возила за потребите на МЗШВ		декември	10.000.000,00	Отворена постапка	
13.	Набавка и монтажа на цевки и фасонски делови на дел од главниот цевовод за наводнување на Горна зона на Дисанско Поле од ХМС ТИКВЕШ		јануари	7.500.000,00 со вклучен ДДВ, 6.150.000,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој




Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство




14.	Набавка и монтажа на опрема за канал за наводнување во село Камењане во должина од 200 метри		јануари	600.000,00 со вклучен ДДВ, 492.000,00 без ДДВ	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
ДЕЛ II ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УСЛУГИ						
1.	Избор на приватна агенција за вршење на привремени вработувања за 2019 година за потребите на МЗШВ		јануари	800.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
2.	Осигурителни услуги		јануари	3.000.000,00	Отворена постапка	
3.	Печатење на материјали за потребите на МЗШВ		јануари	2.000.000,00	Отворена постапка	
4.	Поправка на опрема, калибрација и тековно одржување на опремата за потребите на Државната фитосанитарна лабораторија при МЗШВ		јануари	1.000.000,00	Отворена постапка	
5.	Одржување и надградба на системот за непрекинато напојување со ел. енергија (Дизел-агрегат и UPS уреди) на централната локација на		февруари	600.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	






Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



	Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство					
6.	Интернет пристап		февруари	3.000.000,00	Отворена постапка	
7.	Одржување на софтвер и надградба на софтверска апликација за ЕРЗС		февруари	2.400.000,00	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
8.	Услуги за вршење на ревизија на финансиските извештаи за потребите на единицата за имплементација на проектот (ЕИП) – програма за наводнување на јужната долина на Вардар		февруари	200.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
9.	Одржување и хостирање на веб страната на МЗШВ		март	60.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	Точките 9 и 10 ќе се спроведат во една постапка како делива набавка
10.	Превентивно одржување на софтвер за материјално сметководствено работење		март	20.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	Точките 9 и 10 ќе се спроведат во една постапка како делива






Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



						набавка
11.	Надградба на софтверска апликација за Мрежа од сметководствени податоци од земјоделски стопанства за потребите на МЗШВ		март	1.500.000,00	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
12.	Одржување и хостирање на DWH-база на податоци		март	300.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
13.	Надградба на софтверска апликација на Земјоделски информативен систем - Data ware house		март	500.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
14.	Одржување на лифтови во централната локација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство		март	200.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
15.	Одржување и техничка поддршка на СИЗП софтверската апликација за потребите на Секторот за консолидација при МЗШВ		март	1.722.000,00	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој / Буџет на МЗШВ
16.	Изработка на Геодетски елаборат за посебни намени		март	1.234.000,00	Отворена постапка	





Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



	- проект за консолидација на земјоделско земјиште во с. Егри, општина Битола					
17.	Изработка на студии на изводливост (физибилити студии) за девет (9) проекти за консолидација на земјоделско земјиште		март	14.191.000,00	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
18.	Систематски преглед за вработените во МЗШВ		март	800.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
19.	Процена на ризик на работните места, мерење на микроклиматските услови и обука на вработените во МЗШВ		април	3.000.000,00	Отворена постапка	
20.	Превентивно одржување на регистарот на увозници на одделни земјоделски производи		април	160.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
21.	Превентивно одржување на регистарот на производители за органско земјоделско производство		април	100.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
22.	Набавка на услуги од		јуни	1.000.000,00	Постапка со	




Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



	авторска агенција				барање за прибирање на понуди	
23.	Набавка на услуги за сузбивање на штетни организми (глодари и други штетници) кај земјоделски и шумски растителни видови со дезинсекција, дезинфекција и/или дератизација во случај на појава на зараза		јуни	1.000.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма 5, потпрограма 51, ставка 464, сметка 637
24.	Сервис и одржување на возила		јуни	3.800.000,00	Отворена постапка	
25.	Одржување на ИТ опрема (хардвер)		јуни	300.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
26.	Изработка на етикети за обележување на семенски и саден материјал, Печатење на контролни маркици – етикети за обележување на брашно и Изработка на пасоши за растенија		јули	5.050.000,00	Отворена постапка	
27.	Превентивно одржување на		август	120.000,00	Постапка со	






Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



	модуларен апликативен софтвер за трезорско работење, буџетирање со јавни набавки и регистри со издадени маркици				преговарање без претходно објавување на оглас	
28.	Миенење на службени возила ма МЗШВ		септември	200.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
29.	Одржување на системот за ладење и греење на централната локација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство		септември	250.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
30.	Системско одржување на Информатичкиот систем во Дата центарот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство		септември	2.000.000,00	Отворена постапка	
31.	Превентивно одржување на софтверско водење на евиденции за тутунско производство, површини, договори и откуп		октомври	130.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	






Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



32.	Адаптивно одржување на софтверско водење на евиденции за тутунско производство, површини, договори и откуп за потребите на Секторот за земјоделство при МЗШВ		октомври	800.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
33.	Технички преглед и регистрација на возила		ноември	800.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
34.	Надзор над работи за рехабилитација на пумпна станица Дебар		февруари	1.800.000,00 со вклучен ДДВ, 1.476.000,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
35.	Изработка на Основен проект за изградба на систем за наводнување во Општина Долнени		април	4.000.000,00 со вклучен ДДВ, 3.280.000,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
36.	Надзор над работите за поправка и одржување на дел од брзотокот на преливниот орган на брана Петрашевец - Делчево		април	300.000,00 со вклучен ДДВ, 246.000,00 без ДДВ	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
37.	Изработка на техничка документација за вештачка		мај	3.000.000,00 со вклучен ДДВ,	Отворена постапка	Програма за финансиска





Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



	акумулација - брана на место викано Нерково андок во атарот на село Владимирово, Берово			2.460.000,00 без ДДВ		поддршка на руралниот развој
38.	Надзор над изведбата на 3 мали системи за наводнување (ИПА)		мај	3.684.000,00 со вклучен ДДВ, 3.020.880,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
39.	Изработка на архитектонско урбанистички проект за брана и акумулација "Слупчанска река" со придружни објекти		јуни	300.000,00 со вклучен ДДВ, 246.000,00 без ДДВ	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
40.	Изработка на геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци за потполна експропријација за брана и акумулација "Слупчанска река" со придружни објекти		јуни	500.000,00 со вклучен ДДВ, 410.000,00 без ДДВ	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
41.	Изработка на Физибилити студија за искористување на водите од брана Конско		септември	6.140.000,00 со вклучен ДДВ, 5.034.800,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
42.	Превентивно одржување		декември	300.000,00	Постапка со	Програма за




Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



	на Системот за управување со државно земјоделско земјиште				барање за прибирање на понуди	финансиска поддршка на руралниот развој
43.	Превентивно одржување на апликативен софтвер за позитивно електронско наддавање		декември	300.000,00	Постапка со барање за прибирање на понуди	
44.	Услуги за мобилна телефонија					Преку СОЗР
45.	Услуги за фиксна телефонија					Преку СОЗР
46.	Услуги за резервација на авио билети					Преку СОЗР
ДЕЛ III ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА РАБОТИ						
1.	Реконструкција на канал за наводнување во Бучим, Крушево		февруари	3.000.000,00 со вклучен ДДВ, 2.460.000,00 без ДДВ	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
2.	Реконструкција на брана Отовица, Велес		февруари	3.600.000,00 со вклучен ДДВ, 2.952.000,00 без ДДВ	Постапка со барање за прибирање на понуди	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој
3.	Изградба на систем за наводнување во село Зајас		март	7.000.000,00 со вклучен ДДВ,	Отворена постапка	Програма за финансиска





Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство



				5.740.000,00 без ДДВ		подршка на руралниот развој
4.	Поправка и одржување на дел од преливниот орган на брана Петрашевец - Делчево		април	6.000.000,00 со вклучен ДДВ, 4.920.000,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска подршка на руралниот развој
5.	Реконструкција на Ормански канал, Скопје		април	4.000.000,00 со вклучен ДДВ, 3.280.000,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска подршка на руралниот развој
6.	Санација на 6 сифони во ХМС Тиквеш		мај	61.400.000,00 со вклучен ДДВ, 50.348.000,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска подршка на руралниот развој
7.	Изградба на зафат и доводен канал на река Елешка, с.Гермијан - Битола		јуни	12.000.000,00 со вклучен ДДВ, 9.840.000,00 без ДДВ	Отворена постапка	Програма за финансиска подршка на руралниот развој

Изработил: Биљана Горгиевска Бурагев
Контролирале: Мајда Ристовска
Татјана Симовска Нивковска
Согласен: Далибор Јакимовски

Б.Г. Бурагев
М. Ристовска
Т. Симовска
Д. Јакимовски



Министер
Љупчо Николовски